



СЕ ОДРЖА ШЕСТИОТ ТРАДИЦИОНАЛЕН МЕЃУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ОРО ВЕСЕЛО"

Човекот како суштество поминал и доживеал многу работи во текот на својот опстанок, потрошил значителна сила и енергија за да дојде до овој степен до каде што сега сме сите ние, а можеби ќе треба уште многу пати да се препоти додека не дојде до нешто кое некој ќе го предвиди и ќе го опише како иднина.

Во минатото, во старите времиња, луѓето биле поделени во племиња, секојдневно воделе крвави борби за меѓусебно уништување. Како би изгледал еден таков свет со племенски борби во денешницава, е прашање на кое тешко може да се одговори! Благодарение на паметните луѓе, кои ги измислиле олимписките игри, воинственоста била заменета со спортски вежби и натпреварување. Спортските борби ги зближувале народите и предизвикувале задоволство кај нив, наместо разединетоста поради човечките жртви на бојните полиња. Натпреварите со спортски дух и витешки



ФОЛКЛОРНИОТ АНСАМБЛ "БУЧИМ" И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РАДОВИШ БЕА ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛОТ

вар во прикажувањето на придобивките и на достигнувањата во областа на фолклорот, традицијата, обичаите и слично.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Радовиш не е големо место, но овој град е голем по културните настани кои се

одржуваат во него. Покрај традиционалниот регионален фолклорен фестивал кој се одржува во селото Подареш, каде што учествуваат

Пишуваат:
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ

убавини останало да претставуваат вистинско уживање. Од ваквите зафати на човековиот ум и разум човештвото денес има многу корист.

Во контекст на ова да се потсетиме на една позната мисла на нашиот голем револуционер и патриот Гоце Делчев, која тој ја искажал во времето на ропство на Македонија и на македонскиот народ, како и севкупно на бурниот Балкан: "Ние луѓето од сите народи да се бориме во натпревари на полето на културата меѓу народите".

Многу народи, повикувајќи се на оваа девиза, целото свое битие го насочија кон вистински културен натпре-

РАДОВИШ НЕ Е ВО ДРЖАВАТА, ПО КУЛТУРНИ

Почитувајќи ги старите верски традиции празниците да се слават со песна и со оро, и годинава "Оро весело" се прослави на таков начин, а во чест на празникот на Радовиш, Света Троица.

Во деновите на "Оро весело" градот празнуваше со широко отворени врати, примајќи ги младите фолклористи во домовите, полни со топлина и добредојде, со желба за повторни среќи.



СВЕШТЕНИЦИТЕ ОД ЦРКВАТА "СВ. ТРОИЦА"
ДАДОА БЛАГОСЛОВ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ И ЗА МАНИФЕСТАЦИЈАТА

голем број културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли од повеќе места во источниот регион на држа-

вистинско место каде што Гоцевата мисла дека светот треба да претставува поле за културен натпревар меѓу на-

се одржува секоја година, а по повод верскиот празник Света Троица, кој е всушност празник на Радовиш.

да се слават со песна и со оро, и годинава "Оро весело" се прослави на таков начин, а во чест на празникот на Радовиш, Света Троица.

На тој начин се создаваат услови за градење на пријателство меѓу децата од балканските земји и децата од нашата Република.

НЕЗАБОРАВ

Дека "Оро весело" станува културен белег на нашиот град зборува податокот за сè поголемиот интерес и желба да се дојде во градот на тутунот и рудното богатство за да се учествува на "Оро весело", за да се направат нови пријателства, а песната и орото да останат длабоко во спомените.

Градот празнуваше во девоните на "Оро весело" со широко отворени врати, примајќи ги младите фолклористи во домовите, полни со топлина и добредојде, со желба за повторни средби.

Граѓаните на Радовиш знаеле и знаат да ги примат младите играорци, а спомените и подадената рака полна

вава, во селото Ињево се одржува и друг фестивал на кој се презентираат македонскиот фолклор, традицијата, обичаите, носијата, музичките инструменти и слично, а него масовно го посетуваат многу наши граѓани.

Овој дел од Македонија е

родите, доаѓа до целосен израз токму и со манифестацијата "Оро весело".

Имено, во јуни годинава во Радовиш се одржа шестиот по ред меѓународен детски фолклорен фестивал "Оро весело". Фестивалот од 2000 година традиционално

Фолклорниот ансамбл "Бучим" и локалната самоуправа на градот Радовиш, под покровителство на градоначалникот Роберт Велков, годинава беа организатори на овој фестивал.

Почитувајќи ги старите верски традиции празниците

ГОЛЕМО МЕСТО НО Е ГОЛЕМО ТЕ НАСТАНИ!



ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА РАДОВИШ, РОБЕРТ ВЕЛКОВ ИМ ПОСАКА ДОБРЕДОЈДЕ НА ДЕЦАТА - ФОЛКЛОРИСТИ

со љубов да остане незаборав кај младите играорци од Кировград (Украина); Разлог, Благоевград и Симитли (Бугарија); Измир (Турција); Минск (Белорусија); Краков (Пол-

ска); Аранѓеловац Љиг, Чачак и Смедерево (Србија); Бања Лука и Мрковиќ Град (Босна и Херцеговина); Тбилиси (Грузија); Кишњев (Молдавија) и речиси сите градови од на-

шата Република.

Овој пат имаше гости од Украина, Бугарија, Турција, Србија, Босна и Херцеговина и од земјата домаќин - Македонија.

Празнуваше градот, горд, со прегратки полни со букети од најразлични цветови, кој од кој поубав. Во нив е нашата иднина, во нив е нашата гордост, во нив е на-



СВОЈОТ ФОЛКЛОР ГО ПРЕТСТАВИЈА ИГРАОРЦИ ОД УКРАИНА, БУГАРИЈА, ТУРЦИЈА, СРБИЈА, БИХ И МАКЕДОНИЈА



шата радост. Во составот на своите активности градоначалникот на Општина Радовиш, господинот Роберт Велков, организираше прием за децата-фолклористи, учесници на "Оро весело" Радовиш 2006, а свештениците од црквата "Света Троица" дадоа благослов за учесниците и за самата манифестација.

Низ определени улици на Радовиш се одржа дефиле, а во вечерните часови фестивалот свечено беше отворен.

Исто така, беше организирана посета на Етнолошкиот музеј на град Радовиш, а се одржа и концерт посветен на Света Троица, во Центарот за култура на Радовиш, каде што всушност се одвиваа сите активности во составот на манифестацијата "Оро весело"- Радовиш 2006.